

60-ГОДИШНИНА ОД НАРОДНА БАНКА



Минатиот викенд Народна банка на Република Македонија свечено го одбележа своето 60-годишно работење.

"НБМ ја оправда довербата на јавноста со успешно градење на монетарниот кредибилитет на земјата и обезбедувањето на ценовна стабилност", изјави премиерот Никола

Груевски на меѓународната конференција "Предизвиците на монетарната политика во услови на дефицит на тековната сметка", која ја организира Народна банка по повод 60 години централно банкарство во Македонија. Груевски напомена дека очекува НБМ да создаде услови да ја поддржат реализацијата на владината економска програма.

Гувернерот на Народна банка, Петар Гошев, потсети на опасностите на актуелниот економски план, со кои треба да се справува Банката.


"Приливите на странски капитал, особено олеснетиот пристап до зајмовен капитал во банките во странство можат да резултираат со појава на кредитен бум и експанзија на домашната потрошувачка, а тоа може да генерира дополнителен дефицит во тековната сметка. Имајќи ги предвид порастот на импликациите од кредитите неопходно е јакнење на капацитетот на банките за соодветна оценка на кредитниот ризик, како и следење на квалитетот на кредитното портфолио на банкарската супервизија преку НБМ", изјави Гошев.

ПРОКРЕДИТ СО НОВИ КРЕДИТИ



Со цел за натамошна поддршка на развојот на малите и на средните претпријатија кај нас, ПроКредит Банка ги подобри условите за отплата на сите типови кредити за бизниси. Банката почна

да нуди четири вида бизнис кредити со продолжен рок на отплата. Микро и малите претпријатија можат да аплицираат за кредит до 60.000 денари, со рок на отплата до 24 месеци, без жиранти и исплата за 24 часа, како и за кредит до 300.000 денари со рок на отплата до 36 месеци, без залог и исплата за 24 часа. Заинтересираните мали и средни претпријатија може да аплицираат за кредити до 50.000 евра достапни без хипотека, со рок на отплата до 60 месеци и одобрување за само 3 дена. Кредитите над 50.000 евра сега се достапни со продолжен рок на отплата до 84 месеци, со флексибилен залог и одобрување за 7 дена. ПроКредит Банка е развојно ориентирана банка, која нуди комплетна палета на услуги и чија мисија е поддршка и развој на малите и на средните претпријатија. Активно работи 3 години, и досега има исплатено повеќе од 158 милиони евра на повеќе од 40.000 мали и средни приватни претпријатија и услужува повеќе од 60.000 клиенти со општи банкарски услуги.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.

Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави и војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 поими, речник на помалку познати поими од војната терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Буцакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје